

До: ЈЗУ ЗД Кратово

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој ЈЗУ ЗД Кратово го доставила до ЦЈЗ Куманово, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година

A blue circular official stamp is partially obscured by a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text "РЕПУБЛИКА СЛОБОНА" at the top, "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" at the bottom, and "СКОПЈЕ" in the center. The signature is a cursive scribble that overlaps the stamp.

До: ЈЗУ ЗД Кратово

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од кварталните извештаи кои ЈЗУ ЗД Кратово ги доставила од ЦЈЗ Куманово, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СОЛИДАРНОСТ И ЕДИНСТВО" at the top and "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of the Republic of Macedonia. Below the coat of arms, the words "СВОБОДА" and "СКОПЈЕ" are visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

До: ЈЗУ ЗД Кратово

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од фактури кои ЈЗУ ЗД Кратово ги доставила до Министерството за здравство по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----
(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "ИНФОРМАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" at the top and "СКОПЈЕ" at the bottom. In the center of the stamp is a logo featuring a stylized sun or star above a shield. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which is highly stylized and difficult to decipher.

До: ЈЗУ ЗД Кратово

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од книга на излезни фактури, каде евидентирани сите фактури кои ЈЗУ ЗД Кратово, ги доставила до Министерството за здравство за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----
(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



До: ЈЗУ ЗД Кратово

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии на изводите од сметката на ЈЗУ ЗД Кратово, каде се евидентирани сите приливи од сметката на Министерството за здравство по основ на извршени услуги од Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2012 година (Компонента II – Рак на дојка).

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



The image shows a circular official stamp of the Information Commission of the Republic of Macedonia. The stamp contains the text: "ИНФОРМАЦИОНА КОМИСИЈА, СОЛИДАРНОСТ И ЕДИНСТВО", "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "СКОПЈЕ", and "ИНФОРМАЦИОНА КОМИСИЈА". A blue ink signature is written over the stamp.

До: ЈЗУ ЗД Кратово

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од кварталните извештаи кои ЈЗУ ЗД Кратово ги доставила од Министерството за здравство, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----
(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година

The image shows a circular official stamp of the State Information Agency of the Republic of Macedonia. The stamp contains the text "РЕПУБЛИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" at the top, "СКОПЈЕ" at the bottom, and "АГЕНЦИЈА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИЈА" around the inner edge. A blue ink signature is written over the stamp.

До: ЈЗУ ЗД Кратово

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој ЈЗУ ЗД Кратово го доставила до Министерството за здравство по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



The image shows a circular official stamp of the Information Commission of the Republic of Macedonia. The stamp contains the text "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" at the top, "КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМАЦИЈА" around the perimeter, and "СКОПЈЕ" at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of Macedonia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

AVIS de réception / de paiement / d'inscription
ПОВРАТНИЦА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПЛАТА / КНИЖЕЊЕ

A remplir par le bureau d'origine Го пополнува пошта на потекло	
Bureau de dépôt Приемна пошта 1000	
No. Бр.	Date de dépôt Датум на прием 19.03.2013

7-161205685 МК

A renvoyer par la voie la plus rapide
(aérienne ou de surface) a découvert
et en franchise de port.

Да се врати со најбрза врска
(авионска или површинска)
отворено и без наплата на поштарина

Service des postes
Службено

Timbre du bureau
renvoyant
Жиг на поштата
што го враќа
образецот



Renvoyer à (à remplir par l'expéditeur)
Да се врати (го пополнува испраќачот)

Nom ou raison sociale
Име и назив на фирмата ЗДРЖИМЕ ЕООД

Rue et no.
Улица и број МАКСИМ ГОРМ 204, СМ

Localité
Место СКОПЈЕ

Pays
Земја РМ

A remplir par l'expéditeur Пополнува примацна пошта	Evol recommandé Препорачана пратка		<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Imprimé Печат, работа	<input type="checkbox"/> Colis ordinaire Обичен пакет
	Evol avec valeur déclarés Пратка со означена вредност		Valeur déclarés		
	<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Colis Пакет			
A compléter à destination Се пополнува во одредиште	Mandat de poste Испратница		<input type="checkbox"/> Mandat de versement Уплатница	<input type="checkbox"/> Cheque d'assignation Испратнички чек	
	Nom ou raison sociale du destinataire ou intitulé du CCP Име или фирма на примацот или назив на поштенска жиро-сметка		337 ЗИДА ВОСТАВ 2011 КРАТОВО		
	Rue et no. Улица и бр.		Localité et pays Место и земја		
Cet avis doit être signé par le destinataire ou par une personne y autoisée en vertu des règlements du pays de destination, ou, si ces règlements le component, par l'agent du bureau de destination et renvoyé par le premier courrier directement à l'expéditeur. Оваа поvertsница или извештај за исплата треба да ја потпише примацот или овластеното лице во смисла на прописите на одредишната земја, или ако тоа го дозволуваат прописите, поштенскиот работник на одредишната пошта и да се врати со првата отпрама на испрацот.		Timbre du bureau de destination Жиг на одредишна пошта			
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Горе наведената пратка уредно била		Inscrit en CCP Уплатена на поштенска жиро сметка			
<input type="checkbox"/> remis врацена	<input type="checkbox"/> payé исплатена	Date et signature du destinataire Датум и потпис на примацот			
20.03.2013 г.		Signature de l'agent Потпис на работникот			

